

# Гарнитура TBI одвртки со TX профил и отвор во SOS влошка за алат

964/9CSOS



## Profiles




## Product features

- Димензија на влошката : 188x364x30mm
- Компатибилни со фиоките на Economic, Europlus и Hercules (предните фиоки)

## Гарнитурата вклучува:

- 8 TBI одвртувачи со TX профил ( артикл 621 TBI) димензија TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45




Product name

SKU

Article

Dimensions

Quantity

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Гарнитура TBI одвртки со TX профил и отвор во SOS влошка за алат	621560	964/9CSOS	-	8
Одвртка со TX профил TBI изведба		621TBI	TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45	8
SOS влошка за 964/9SOS		vI964/9CSOS	188x364x30	1

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Safety tips



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.